

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

87.

Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008 и 57/2010) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.12.2011 година, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 27/2010)

#### Член 1

Во член 3 став 1 од Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд по зборот “биде” буквата “А” се заменува со зборовите “најмалку БББ”.

Во член 3 ставот 2 се менува и гласи:

“(2) Доколку субдепозитарната банка не го одржува рејтингот во ниту една од кредитните рејтинг агенции од став 1 на овој член, депозитарната банка во рок од 90 дена избира нова субдепозитарна банка.”.

#### Член 2

Во член 4 од Правилникот по зборот “рејтинг” буквата “А” се заменува со зборовите “најмалку БББ”.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија”. Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измеување и дополнување на правилникот за критериум за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на РМ“ бр. 147/2011).

Бр. 01-2701/2 Комисија за хартии од вредност  
6 декември 2011 година на Република Македонија  
Скопје Претседател,

Марина Накева - Кавракова, с.р.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

88.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо со железо, метали и метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО експорт – импорт - Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас, на седницата одржана на 30.12.2011 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштвото за трговија на големо со железо, метали и метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО експорт – импорт - Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 11-88  
30 декември 2011 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

## ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

**1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за трговија на големо со железо, метали и метални руди МАСТЕР УКРАИН ДОО експорт – импорт – Скопје, Ул. Франклин Рузвелт бр.63а, Скопје, Република Македонија,

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Трговија со природен гас

**3. Датум на издавање на лиценцата:**  
30 декември 2011 година

**4. Период на важење на лиценцата:**  
10 години

**5. Датум до кога важи лиценцата:**  
30 декември 2021 година

**6. Евидентен број на издадената лиценца:**  
ПГ- 15.06.01/11

**7. Број на деловниот субјект – 6531393**

**8. Единствен даночен број – 4057009503699**

**9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета купување природен гас заради натамошна продажба на природниот гас на купувачи, односно на други трговци, снабдувачи, производители на електрична енергија и/или топлинска енергија, оператори на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или купувачи од странство.

**10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на купопродажни договори за: набавка на природен гас од